

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА БИТОЛА

Службено гласило на
Општината Битола
излегува по потреба

www.bitola.gov.mk



Број 11, година XLVI
Среда, 02.09.2015
Битола

e-mail: bitola@t-home.mk

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општината Битола за вториот квартал во 2015 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општината Битола за вториот квартал во 2015 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 31.08.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1023/1
02.09.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 32 точка 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 61/04, 96/04 и 156/09) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на ден 31.08.2015 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општината Битола за вториот квартал во 2015 година

1. СЕ УСВОЈУВА Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општината Битола за вториот квартал во 2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-454/3
31.08.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за продажба на движни ствари со електронско јавно наоѓавање во сопственост на Општината Битола

1. Ја објавувам Одлуката за продажба на движни ствари со електронско јавно наоѓавање во сопственост на Општината Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 31.08.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1023/2
02.09.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 36, став 1, точка 10 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 05/02), член 22, став 1, точка 36, член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05 и 17/08), а во врска со член 3 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Сл.весник на РМ“ бр.78/15 и 106/15) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола, на седницата одржана на 31.08.2015 година, донесе

О Д Л У К А

за продажба на движни ствари со електронско јавно наддавање во сопственост на Општината Битола

Член 1

Со оваа одлука Општината Битола врши продажба на движни ствари со електронско јавно наддавање сопственост на Општината Битола.

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа Одлука се наоѓаат во објектите сопственост на Општина Битола што се лоцирани во старата касарна во Битола.

Член 3

Постапката за продажба на движните ствари ја спроведува Комисија врз основа на проценетата вредност на движната ствар утврдена согласно Законот за процена.

Градоначалникот на Општината Битола со најповолниот понудувач склучува договор за продажба на движната ствар.

Член 4

Составен дел од оваа одлука е и Извештајот и дополнувањето на извештај за извршена процена на подвижен имот и остатоци од челични конструкции останати во делови од објекти во реон Стара Касарна во Битола на НАСА ком ДОО Скопје.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-454/4
31.08.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за прифаќање на отстапениот одземен предмет-патничко моторно возило со правосилна пресуда без надоместок на Општината Битола

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање на отстапениот одземен предмет-патничко моторно возило со правосилна пресуда без надоместок на Општината Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 31.08.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1023/3
02.09.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 36, став 1, точка 10 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 22 и 70 од Статутот на општината Битола („Службен гласник на општината Битола“ бр. 10/05

и 17/08), а во врска со член 1 од Одлуката за давање согласност на решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Битола бр. 42-8561/6 од 12.08.2015 г. („Службен весник на РМ“ бр.140/2015), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 31.08.2015 година, донесе

О Д Л У К А

за прифаќање на отстапениот одземен предмет-патничко моторно возило со правосилна пресуда без надоместок на Општината Битола

Член 1

Со оваа Одлука Општината Битола го прифаќа во сопственост без надоместок одземениот предмет (патничко моторно возило) со правосилна пресуда, марка Фолксваген „Голф 3“, со број на шасија WVWZZZ1HZRW283578, регистарски таблички SK 418 NI, отстапен со Одлука на Владата на Република Македонија бр.42-8561/6 од 12.08.2015 година, објавена во „Службен весник на РМ“ бр.140/2015.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-454/5
31.08.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за еднократен отпис на долгови по основ на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување

1. Ја објавувам Одлуката за еднократен отпис на долгови по основ на комунална

такса за користење и одржување на јавно осветлување, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 31.08.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1023/4
02.09.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните („Службен весник на РМ“ бр. 112/14) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 31.08.2015 година, донесе

О Д Л У К А

за еднократен отпис на долгови по основ на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување

Член 1

Со оваа Одлука Општината Битола врши еднократен отпис на долгови на физички лица по основ на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување.

Член 2

Еднократниот отпис на долговите се врши согласно Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните и Одлуките за отпис на долговите донесени од Комисијата при Министерството за труд и социјална политика.

Член 3

Листата на граѓани на кои им е еднократно отпишан долгот по основ на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување е составен дел на оваа Одлука.

Член 4

Одлуката се доставува до барателот-должникот и ЕВН-Македонија.

Член 5

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-454/6
31.08.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Ред. Бр.	Број на Одлука за еднократен отпис на долг	Име и презиме-Барател/Должник	Износ (денари)
1.	10-6808/12860	Пецо Петровски	236,00
2.	10-6808/33575	Ибраим Демири	2.851,00
3.	10-6808/32792	Симо Стефановски	96,00
4.	10-68008/9674	Стефан Ванчовски	1.358,00
5.	10-6808/11174	Сефер Адиловски	2.279,00
6.	10-6808/3982	Ацко Митревски	140,00
7.	10-6808/31564	Севим Бајрамоска	2.739,00
8.	10-6808/12482	Разие Ајрединова	2.807,00
9.	10-6808/12500	Мара Јовеска	3.648,00
10.	10-6808/11094	Ибраим Ибраимов	2.043,00
11.	10-6808/12855	Максуд Велиовски	4.001,00
12.	10-6808/12870	Ибадет Рамадановска	2,851,00
13.	10-6808/11122	Мерзука Рустемова	4.113,00
14.	10-6808/12862	Виолин Лазаров	267,00
15.	10-6808/13568	Рамадан Камо	2.851,00
16.	10-6808/31577	Сафет Мусоф	2,851,00
17.	10-6808/11089	Ѓунеј Шерифовски	1.663,00

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг-Битола

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг-Битола, донесено на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 31.08.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1023/5
02.09.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за вработените во јавниот сектор („Сл. весник на РМ“ бр. 27/14 и 199/14), член 37 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 27/07, 83/09, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и 61/15), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 31.08.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг-Битола

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Правилникот за систематизација на работните места во ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг-Битола бр. 01-4, донесен од Управниот одбор на ден 28.07.2015 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-454/7
31.08.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК**за објавување на Решението за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг-Битола**

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг-Битола, донесено на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 31.08.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1023/6
02.09.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 17 став 7 од Законот за вработените во јавниот сектор („Сл. весник на РМ“ бр. 27/14 и 199/14), член 19 став 2 т. 8 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 27/07, 83/09, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и 61/15), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 31.08.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ**за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг-Битола**

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Правилникот за внатрешна организација на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг-Битола бр.01-3, донесен од Управниот одбор на ден 27.07.2015 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-454/8
31.08.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК**за објавување на Решението за давање согласност на Правилникот за исплата на плати на вработените во ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг-Битола и утврдување вредноста на бодот**

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Правилникот за исплата на плати на вработените во ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг-Битола и утврдување вредноста на бодот, донесено на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 31.08.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1023/7
02.09.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 и член 19 став 2 точка 9 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 27/07, 83/09, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и 61/15), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината

Битола на седницата одржана на 31.08.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Правилникот за исплата на плати на вработените во ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг-Битола и утврдување вредноста на бодот

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Правилникот за исплата на плати на вработените во ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг-Битола и утврдување вредноста на бодот бр.01-5, донесен од Управниот одбор на ден 28.07.2015 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-454/9
31.08.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места на Јавната општинска установа за деца-детска градинка „Мајски Цвет“ Битола

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места на Јавната општинска установа за деца-детска градинка „Мајски Цвет“ Битола, донесено на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 31.08.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1023/8
02.09.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 59 и 116 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр. 23/13) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 31.08.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места на Јавната општинска установа за деца-детска градинка „Мајски Цвет“ Битола

1. СЕ ДАВА согласност на Правилникот за систематизација на работните места на Јавната општинска установа за деца-детска градинка „Мајски Цвет“ Битола бр. 02-210/3, донесен на седницата на Управниот одбор на Установата одржана на 26.06.2015 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-454/10
31.08.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работните места на Јавната општинска установа за деца-детска градинка „Мајски Цвет“ Битола

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работните места на Јавната општинска установа за деца-детска градинка „Мајски Цвет“ Битола, донесено на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 31.08.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1023/9
02.09.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 59 и 116 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр. 23/13) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 31.08.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работните места во Јавната општинска установа за деца-детска градинка „Мајски Цвет“ Битола

1. СЕ ДАВА согласност на Правилникот за внатрешна организација на работните места на Јавната општинска установа за деца-детска градинка „Мајски Цвет“ Битола бр. 02-209/2, донесен на седницата на Управниот одбор на Установата одржана на 26.06.2015 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-454/11
31.08.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места на

Јавната општинска установа за деца-детска градинка „Естреја Овадија-Мара“ Битола

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места на Јавната општинска установа за деца-детска градинка „Естреја Овадија-Мара“ Битола, донесено на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 31.08.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1023/10
02.09.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 59 и 116 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр. 23/13) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 31.08.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места на Јавната општинска установа за деца-детска градинка „Естреја Овадија-Мара“ Битола

1. СЕ ДАВА согласност на Правилникот за систематизација на работните места на Јавната општинска установа за деца-детска градинка „Естреја Овадија-Мара“ Битола бр. 02-191/4, донесен на седницата на Управниот одбор на Установата одржана на 30.07.2015 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-454/12
31.08.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работните места на Јавната општинска установа за деца-детска градинка „Естреја Овадија-Мара“ Битола

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работните места на Јавната општинска установа за деца-детска градинка „Естреја Овадија-Мара“ Битола, донесено на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 31.08.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1023/11
02.09.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 59 и 116 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр. 23/13) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 31.08.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работните места во Јавната општинска установа за деца-детска градинка „Естреја Овадија-Мара“ Битола

1. СЕ ДАВА согласност на Правилникот за внатрешна организација на работните места на Јавната општинска установа за деца-детска градинка „Естреја Овадија-Мара“ Битола бр. 02-191/3, донесен на седницата на Управниот одбор на Установата одржана на 26.06.2015 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-454/13
31.08.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Статутот на приватната установа за деца - Детска градинка „Твити“ - Битола

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Статутот на приватната установа за деца – Детска градинка „Твити“-Битола, донесено на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 31.08.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1023/12
02.09.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 19, став 7 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр.23/13...25/15) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 31.08.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Статутот на приватната установа за деца - Детска градинка „Твити“-Битола

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Статутот на приватната установа за деца-Детска градинка „Твити“-Битола..

2. Решението влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-454/14 ПРЕТСЕДАТЕЛ
31.08.2015 г. на Советот на Општината Битола
Б и т о л а д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање согласност на Статутот на Јавната општинска установа за социјална заштита Дом за стари лица „Сју Рајдер“-Битола

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Статутот на Јавната општинска установа за социјална заштита Дом за стари лица „Сју Рајдер“-Битола, донесено на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 31.08.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1023/13 ГРАДОНАЧАЛНИК
02.09.2015 год. на Општината Битола,
Б и т о л а д-р Владимир Талески

Врз основа на член 101 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр.79/09...38/14), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 31.08.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Статутот на Јавната општинска установа за социјална заштита Дом за стари лица „Сју Рајдер“-Битола

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Статутот на Јавната општинска установа за социјална заштита Дом за стари лица „Сју Рајдер“-Битола, донесен од Управниот одбор под број 02-143/2 на ден 23.07.2015 година

2. Решението влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-454/15 ПРЕТСЕДАТЕЛ
31.08.2015 г. на Советот на Општината Битола
Б и т о л а д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈП „Пазари“-Битола

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈП „Пазари“-Битола, донесено на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 31.08.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1023/14 ГРАДОНАЧАЛНИК
02.09.2015 год. на Општината Битола,
Б и т о л а д-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр.38/96...61/15), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 31.08.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ**за давање согласност на Одлуката за
измена и дополнување на Статутот на ЈП
„Пазари“-Битола**

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈП „Пазари“-Битола бр. 02-203/6 од 05.08.2015 година, донесена на седница на Управниот Одбор на ЈП „Пазари“-Битола.

2. Решението влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-454/16
31.08.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК**за објавување на Решението за давање
согласност на Одлуката за дополнување
на Одлуката за цените во Реонски пазар
бр. 02-120/7 од 12.05.2014 година**

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за цените во Реонски пазар бр. 02-120/7 од 12.05.2014 година, донесено на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 31.08.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1023/15
02.09.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ бр. 38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 06/12, 119/13 и 41/14) и член 70

од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општина Битола“ бр.10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 31.08.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ**за давање согласност на Одлуката за
дополнување на Одлуката за цените во
Реонски пазар бр. 02-120/7 од 12.05.2014
година**

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за дополнување на Одлуката за цените во Реонскиот пазар бр. 02-120/7 од 12.05.2014 година, донесена на седница на Управниот одбор бр. 02-203/5 од 05.08.2015 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-454/17
31.08.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК**за објавување на Решението за
разрешување и именување на членови во
Управниот Одбор на Јавната установа Дом
за стари лица „Сју Рајдер“-Битола**

1. Го објавувам Решението за разрешување и именување на членови во Управниот Одбор на Јавната установа Дом за стари лица „Сју Рајдер“-Битола, донесено на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 31.08.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1023/16
02.09.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02 и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 31.08.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за разрешување и именување на членови во Управниот Одбор на Јавната установа Дом за стари лица „Сју Рајдер“-Битола

1. Од Управниот одбор на Јавната установа Дом за стари лица „Сју Рајдер“ се разрешуваат Гордана Ламовска и Марија Јошевска, а на нивно место се именуваат Татјана Галовска и Силвана Спасеновска.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-454/18

31.08.2015 г.

Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општината Битола

д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за прифаќање на Иницијативата за изготвување на Локален акционен план за животна средина (ЛЕАП) на Општината Битола

1. Го објавувам Заклучокот за прифаќање на Иницијативата за изготвување на Локален акционен план за животна средина (ЛЕАП) на Општината Битола, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 31.08.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1023/17

02.09.2015 год.

Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК

на Општината Битола,

д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 31.08.2015 год., донесе

ЗАКЛУЧОК

за прифаќање на Иницијативата за изготвување на Локален акционен план за животна средина (ЛЕАП) на Општината Битола

1. СЕ УСВОЈУВА Иницијативата за изготвување на Локален акционен план за животна средина (ЛЕАП) на Општината Битола.

2. Се задолжува Одделението за урбанистичко планирање и заштита на животната средина да доставува квартални извештаи за реализацијата на Локалниот акционен план за животна средина до Комисијата за заштита на човековата средина.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-454/19

31.08.2015 г.

Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општината Битола

д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за симнување на точка од дневен ред

1. Го објавувам Заклучокот за симнување на точка од дневен ред, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 31.08.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1023/18

02.09.2015 год.

Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК

на Општината Битола,

д-р Владимир Талески

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 22, став 1, точка 47 и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 31.08.2015 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за симнување на точка од дневен ред

1. Точката 18 од Дневниот ред – Одлука за донесување на ДУП за Буковски Мост 2 дел 1 - Општина Битола беше симната од дневниот ред на самата седница на Советот на Општината Битола, поради доработка на материјалот.

2. По доработката на материјалот, точката ќе биде ставена на дневен ред на наредните седници на Советот.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општината Битола“.

Бр.09-454/20
31.08.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за симнување на точка од дневен ред

1. Го објавувам Заклучокот за симнување на точка од дневен ред, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 31.08.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1023/19
02.09.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 22, став 1, точка 47 и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 31.08.2015 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за симнување на точка од дневен ред

1. Точката 19 од Дневниот ред – Одлука за донесување на ДУП за дел од РАБОТНА ЗОНА ЛОКАЛИТЕТ „ФРИЖИДЕРИ“ - Битола беше симната од дневниот ред на самата седница на Советот на Општината Битола, поради доработка на материјалот.

2. По доработката на материјалот, точката ќе биде ставена на дневен ред на наредните седници на Советот.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општината Битола“.

Бр.09-454/21
31.08.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани во идна урбанистичко

планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 31.08.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1023/20
02.09.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 31.08.2015 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект-дп во **КО Кукуречани** со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

КП бр. 5388/1 КО Кукуречани
КП бр.5388/2 КО Кукуречани
КП бр.5384 КО Кукуречани

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-454/22
31.08.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Маловишта во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Маловишта во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 31.08.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1023/21
02.09.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 31.08.2015 година, донесе

О Д Л У К А

За утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Маловишта во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти на КП бр.259 во КО **Маловишта** со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-454/23
31.08.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 31.08.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1023/22
02.09.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08) Советот на Општина Битола на седницата одржана на 31.08.2015 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на **КП бр.236/3** во **КО Трново** со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-454/24
31.08.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на

бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 31.08.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1023/23
02.09.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 31.08.2015 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на **КП бр.941** (зграда 1-станбено-деловен и зграда 2-станбен) во **КО Дихово** со намена Адомување во идна урбанистичко планска документација:

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-454/25
31.08.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Долно Оризари во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Долно Оризари во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 31.08.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1023/24
02.09.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),

Советот на Општината Битола на седницата одржана на 31.08.2015 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Долно Оризари во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти во КО Долно Оризари со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. КП бр.1119 и 1120 | КО Долно Оризари |
| 2. КП бр.1156 | КО Долно Оризари |
| 3. КП бр.1480 и 1487 | КО Долно Оризари |
| 4. КП бр.1610 | КО Долно Оризари |
| 5. КП бр.1636 | КО Долно Оризари |
| 6. КП бр.1693 | КО Долно Оризари |
| 7. КП бр.1834 | КО Долно Оризари |
| 8. КП бр.1847 | КО Долно Оризари |
| 9. КП бр.1849 | КО Долно Оризари
(згр.1 и 2) |

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-454/26
31.08.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на

урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Брусник во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Брусник во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 31.08.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1023/25
02.09.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 31.08.2015 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Брусник во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.776 во КО

Брусник со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-454/27
31.08.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 31.08.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1023/26
02.09.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска

документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 31.08.2015 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти во КО Раштани со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

- | | |
|----------------|------------|
| 1. КП бр.59 | КО Раштани |
| 2. КП бр.149/3 | КО Раштани |
| 3. КП бр.150 | КО Раштани |
| 4. КП бр.231 | КО Раштани |
| 5. КП бр.293/1 | КО Раштани |
| 6. КП бр.338/4 | КО Раштани |
| 7. КП бр.338/5 | КО Раштани |
| 8. КП бр.338/8 | КО Раштани |
| 9. КП бр.602 | КО Раштани |

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-454/28
31.08.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Нижеполе во идна урбанистичко планска
документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижеполе во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 31.08.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1023/27
02.09.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 31.08.2015 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Нижеполе во идна урбанистичко планска
документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување

на бесправниот објект на **КП бр.623** во **КО Нижеполе** со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-454/29
31.08.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект во идна урбанистичко планска
документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 31.08.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1023/28
02.09.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“

бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 31.08.2015 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправните објекти во КО Горно Оризари со намена А-домување утврдена во важечката урбанистичко планска документација-ДУП **Горно Оризари 2 дел** на град Битола и вклопување на истите во идна урбанистичко планска документација.

1. КП бр.429/2 КО Горно Оризари (згр.1)
2. КП бр.851 КО Горно Оризари (згр.1, 3 и 4)
3. КП бр.856/1 КО Горно Оризари (згр.1)
4. КП бр.866 КО Горно Оризари (згр.1)
5. КП бр.883/40 КО Горно Оризари (згр.1)
6. КП бр.1435 КО Горно Оризари (згр.1)

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-454/30
31.08.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 31.08.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1023/29
02.09.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08) Советот на Општината Битола на седницата одржана на 31.08.2015 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправните објекти во КО Буково и КО Битола со намена Г-производство, дистрибуција и сервиси, со

намена А-домување утврдена во важечката урбанистичко планска документација-ДУП **сервиси на мало стопанство Буковски мост** на град Битола и вклопување на истите во идна урбанистичко планска документација.

1. КП бр.3292 КО Буково (згр.1 и 2)
2. КП бр.18194 КО Битола (згр.1)
3. КП бр.18246 КО Битола (згр.1)
4. КП бр.18263 КО Битола (згр.1)
5. КП бр.18389 КО Битола (згр.2 и 3)
6. КП бр.18390 КО Битола (згр.1 и 2)
7. КП бр.18392 КО Битола (згр.1 и 2)
8. КП бр.18425 КО Битола (згр.3)

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-454/31
31.08.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на неправниот објект во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на неправниот објект во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 31.08.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.08-1023/30
02.09.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола бр. 10/05 и 17/08) Советот на Општината Битола на седницата одржана на 31.08.2015 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на неправниот објект во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на неправните објекти во КО Битола со намена А-домување утврдена во важечката урбанистичко планска документација-ГУП на град Битола - **КИС Хераклеа Линкестис** и вклопување на истите во идна урбанистичко планска документација.

1. КП бр.18286 КО Битола (згр.1)
2. КП бр.18287/3 КО Битола (згр.1)
3. КП бр.18294 КО Битола (згр.1 и 2)
4. КП бр.18571 КО Битола (згр.1)
5. КП бр.18573 КО Битола (згр.1)
6. КП бр.18576 КО Битола (згр.1)
7. КП бр.18580 КО Битола (згр.1 и 3)

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-454/32
31.08.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 31.08.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1023/31
02.09.2015 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 31.08.2015 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправниот објект на КП бр.5220 (згр.1) во КО Битола со намена А-домување утврдена во важечката урбанистичко планска документација - ДУП БЛР 1 на град Битола и вклопување на истиот во идна урбанистичко планска документација.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-454/33
31.08.2015 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска



ОПШТИНА БИТОЛА

Градоначалник

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ” бр. 199/14 и 44/15) Градоначалникот на Општина Битола го издава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

СЕ ИЗВЕСТУВААТ физичките и правни лица на Општина Битола дека Градоначалникот на Општина Битола донесе Одлука за распишување на:

ЈАВЕН ПОВИК

За доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови од страна на заинтересирани лица на подрачјето на Општина Битола за 2015 година

Секое заинтересирано физичко и правно лице во текот на јавниот повик може да достави Иницијатива за изработка и донесување на Детален урбанистички план, Урбанистички план за село и Урбанистички план вон населено место.

Иницијативите може да се достават во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам, или во писмена форма преку архивата на Општина Битола.

Предмет на иницијативата може да биде донесување на нов урбанистички план или изменување и дополнување на постоечки урбанистички план.

За доставените иницијативи подносителите ќе бидат известени преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма.

Јавниот повик ќе трае 32 дена односно во периодот од 01.09.2015 год. до 02.10.2015 год.

08-989
20.08.2015 год.
БИТОЛА

M. Kisev

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Битола
Д-р. Владимир Галески



СОДРЖИНА

З А К Л У Ч О К за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општината Битола за вториот квартал во 2015 година	1	Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Статутот на приватната установа за деца – Детска градинка „Твити“-Битола.....	8
О Д Л У К А за продажба на движни ствари со електронско јавно наддавање во сопственост на Општината Битола	2	Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Статутот на Јавната општинска установа за социјална заштита Дом за стари лица „Сју Рајдер“-Битола.....	9
О Д Л У К А за прифаќање на отстапениот одземен предмет-патничко моторно возило со правосилна пресуда без надоместок на Општината Битола	3	Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈП „Пазари“-Битола	10
О Д Л У К А за еднократен отпис на долгови по основ на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување	3	Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за цените во Реонски пазар бр. 02-120/7 од 12.05.2014 година.....	10
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг-Битола.....	4	Р Е Ш Е Н И Е за разрешување и именување на членови во Управниот Одбор на Јавната установа Дом за стари лица „Сју Рајдер“- Битола.....	11
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг-Битола	5	З А К Л У Ч О К за прифаќање на Иницијативата за изготвување на Локален акционен план за животна средина (ЛЕАП) на Општината Битола	11
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Правилникот за исплата на плати на вработените во ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг-Битола и утврдување вредноста на бодот	6	З А К Л У Ч О К за симнување на точка од дневен ред	12
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места на Јавната општинска установа за деца-детска градинка „Мајски Цвет“ Битола.....	6	З А К Л У Ч О К за симнување на точка од дневен ред	12
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работните места во Јавната општинска установа за деца-детска градинка „Мајски Цвет“ Битола.....	7	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани во идна урбанистичко планска документација.....	13
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места на Јавната општинска установа за деца-детска градинка „Естреја Овадија-Мара“ Битола	7	О Д Л У К А За утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Маловишта во идна урбанистичко планска документација.....	13
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работните места во Јавната општинска установа за деца-детска градинка „Естреја Овадија-Мара“ Битола	8	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново во идна урбанистичко планска документација.....	14

О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација.....	15	во КО Нижеполе во идна урбанистичко планска документација.....	18
О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Долно Оризари во идна урбанистичко планска документација	16	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација.....	19
О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Брусник во идна урбанистичко планска документација.....	16	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација.....	19
О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани во идна урбанистичко планска документација.....	17	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација.....	20
О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени		О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација.....	21
		Ј А В Е Н П О В И К за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови од страна на заинтересирани лица на подрачјето на Општина Битола за 2015 година	22

Издавач: Општина Битола
тел. 047 234 234; 047 208 300

Буџет на Општина Битола
Сметка: 703014002963013 Народна банка на Р.М.
Д.Б. 4002996128471
Приходна Шифра 725211